



- За најава со сертификат на новата платформа за електронско банкарство за правни лица преку прелистувачот **Mozilla Firefox** потребно е да инсталирате **Екстензија за Firefox** и **Компонента за потпишување**.
- Автоматски се проверува дали се инсталирани компонентите и доколку не се инсталирани се појавува прозорец како на сл. 1.



Сл. 1


Инсталацијата на Mozilla Firefox екстензијата

- Кликнете на копчето **download** означено со црвено на сл. 1 за да ја инсталирате Firefox екстензијата.
- На горната лева страна ќе Ви се појави прозорче, сл.2 и кликнете **Allow**.




Сл. 2

- Потоа кликнете **Install**, сл. 3,




Сл. 3

- Ќе Ви се појави прозорец за успешна инсталација на **Aseba Crypto Signer**, сл. 4,



Сл. 4


- Потоа кликнете на копчето **F5** на тастатурата за освежување на страната,
- Ќе Ви се појави прозорец за инсталација на компонента за потпишување, сл.5,



Сл. 5


Инсталација на компонентата за потпишување

- Кликнете на копчето download, означено со црвено на сл. 5 за да ја симнете компонентата за потпишување,
- Кликнете на **Save File** за да започнете со инсталација на компонентата за потпишување,
- Кликнете на стрелката во горниот десен агол, сл. 6 и потоа кликнете на првиот симнат документ односно на aseba-crypto-signer-1.0.1.13_beta_03.msi,




Сл. 6

- Ќе Ви се појави прозорец, Сл. 7 кликнете **Run**:




Сл. 7

- Потоа селектирајте “**I Accept the terms in the License Agreement**” и кликнете **Install**, сл. 8,



Сл. 8

- Кликнете **Finish**, сл. 9, за успешно инсталирање на компонентата.




Сл. 9

- За да можете да се најавите освежете ја повторно страната на копчето **F5** на тастатурата.


Најава со токен со сертификат

- За **најава со токен со сертификат** на Mozilla Firefox на новата платформа за електронско банкарство за правни лица кликнете на иконата означена со црвено на сл. 10.




Сл. 10

- Кликнете на копчето **Најава**, сл. 11,



Сл. 11


- Ќе се појави прозорецот на компонентата за потпишување. Внесете го **ПИН**-от од токенот и кликнете на копчето **Потврди** за да се најавите, сл 12.




Сл. 12

Детали за компонентата за потпишување


- Прозорецот на компонентата за потпишување се појавува над сите апликации.
- Во опаѓачката листа на **Изберете го Вашиот сертификат** се листаат сите сертификати од сите приклучени токени.
- Ако сакате да видите повеќе детали за приклучените токени кликнете на опаѓачкото мени **Прикажи детали за приклучени уреди**. Во ова мени се листаат сите приклучени токени во компјутерот. Името на токенот е прикажана во колоната **Reader name**, а сертификатот кој е издаден на токенот е прикажан во колоната **Certificate label**:




Најчести грешки




- Токенот за најава со сертификат не е приклучен во компјутерот.
- Решение: приклучете го токенот за најава во слободна usb порта на компјутерот.



- Токенот за најава со сертификат е приклучен во компјутерот, но од други причини не може да се прочита дека е приклучен.
- Решение: извадете го токенот од usb портата и приклучете го повторно во истата порта или во друга слободна порта.



- Не е инсталирана библиотеката за работа со .Net токен или Classic Client 6.3 компонентите за Java токен.
- Решение: инсталирајте ги потребните компоненти за токенот.



- Избран е сертификат на токен кој не е поддржан односно не е Gemalto токен.
- Решение: во опаќачката листа изберете го Вашиот токен.